

20100961820

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Врз основа на член 66 став (5) и член 66а став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 25.06.2010 година, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА
ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ВО СЛУЧАЈ НА ИНВАЛИДНОСТ ИЛИ СМРТ НА ЧЛЕН
И ВРЕМЕНО РАСПРЕДЕЛЕН ОСИГУРЕНИК ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ
ФОНД И ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА НА ЧЛЕН И ВРЕМЕНО РАСПРЕДЕЛЕН
ОСИГУРЕНИК КОЈ ГО ОТПОВИКАЛ УТВРДЕНИОТ СТАТУС**

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на пренос на средствата во случај на инвалидност или смрт на член и времено распределен осигуреник во задолжителен пензиски фонд и пренос на средствата на член и времено распределен осигуреник кој го отповикал утврдениот статус („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008) во членот 5 зборовите: „Законот за наследување“ се заменуваат со зборот: „закон“.

Член 2

Во член 6 во ставот (1) зборовите: „правосилна судска одлука согласно Законот за наследување“ се заменуваат со зборовите: „решение од надлежен орган“.

Во ставот (2) зборовите: „врз основа на правосилна судска одлука“ се бришат.

Член 3

Во член 7 во ставот (1) зборовите: „правосилна судска одлука“ се заменуваат со зборовите: „решение од надлежен орган со кое е прогласен за наследник“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Друштвото доставува до Агенцијата барање за одобрување на исплата на средства на наследник и решение од надлежен орган со кое е прогласен наследник.“

Член 4

Во член 8 во ставот (3) се додава нова реченица која гласи: „Истовремено со известувањето Агенцијата доставува одобрување до друштвото кое го доставило барањето за исплата на наследникот.“

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1274/5
19 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.